



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 21 март 1961
Скопје
Број 8 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1—692.

39.

На основа член 22 од Основниот закон за финансирањето на школството, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 март 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 6 март 1961 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТАТА ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

I. За финансирање на основната дејност на училиштата основани од републичките органи ќе се издвои од буџетот на Народна Република Македонија за Републичкиот општествен фонд за школство во 1961 година износот од 1.225.910.000 динари.

II. Средствата утrophени до 1 април 1961 година се составен дел на сумата предвидена во точка I.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1961 година.

Број 102

6 март 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,

Претседател
на Републичкиот собор.

Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р.

40.

На основа член 41 од Основниот закон за финансирањето на школството, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 март 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 6 март 1961 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО

I. Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство се состои од 21 член.

II. Во Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство делегираат свои претставници следните стопански организации, стопански комори и здруженија, училишта и други самостојни установи, синдикални и стручни организации и тоа:

а) по два претставника:

1. Републичката индустриска комора;
2. Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје.

б) по еден претставник:

1. Сојузот на синдикатите на Југославија — Републичкиот одбор за Македонија;
2. Централниот комитет на Народната младина на Македонија;
3. Угостителската комора на НР Македонија;
4. Земјоделско-шумарската комора на НР Македонија;
5. Трговската комора на НР Македонија;
6. Занаетчиската комора на НР Македонија;
7. Заводот за унапредување на школството на НР Македонија.

III. Во Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство Народното собрание на Народна Република Македонија именува 10 членови.

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 103

6 март 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

41.

На основа член 14 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 март 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 6 март 1961 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО, РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА И РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ЗА 1961 ГОДИНА

I

Се утврдуваат финансиските планови за 1961 година и тоа на:

1. Републичкиот фонд за унапредување на шумарството:

					Динари
Вкупно средства	—	—	—	—	23.000.000
Вкупен трошок	—	—	—	—	23.000.000

2. Републичкиот фонд за патишта:

Вкупно средства	—	—	—	—	591.935.000
Вкупен трошок	—	—	—	—	485.536.000
Вкупен остаток	—	—	—	—	106.399.000

3. Републичкиот фонд за истражувачки работи:

Вкупно средства	—	—	—	—	128.250.000
Вкупен трошок	—	—	—	—	124.650.000
Вкупен остаток	—	—	—	—	3.600.000

ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

П р и х о д и		О П И С	Динари	Р а с х о д и		О П И С	Динари
Партија	Позиција			Партија	Позиција		
1		Средства пренесени од претходната година:		1		Расходи на администрацијата на фондот	2.000.000
1—1		На сметката на фондот	8.250.000	2		Функционални расходи на фондот:	
2		Приходи во текуштата година:		2—1		Каустобиолити	10.000.000
2—2		Дотации, преноси и други приходи:		2—2		Метали	61.650.000
2—21		Дотација од Републичкиот буџет	120.000.000	2—3		Неметали	15.000.000
				3		Преноси и други расходи:	
				3—1		Обврски од претходните години	36.000.000
						ВКУПНО РАСХОДИ	124.650.000
						Б.	
				3		Остаток на средствата на сметката на резервата на фондот	3.600.000
						Вкупно остаток на средствата:	3.600.000
		ВКУПНО:	128.250.000			ВКУПНО (А+Б)	128.250.000

II

Нераспоредените средства по финансискиот план на Фондот за патишта ќе можат да се користат само по претходна согласност на Државниот секретаријат за работи на финансиските.

III

Финансиските планови на републичките фондови од дел I се составен дел на оваа одлука.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Број 104

6 март 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Потпретседател

на Народното собрание,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател

на Соборот на

производителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО

П р и х о д и		О П И С	Динари	Р а с х о д и		О П И С	Динари
Партија	Позиција			Партија	Позиција		
1	1—1	Средства пренесени од претходната година на сметката на фондот	17.734.000	1		Расходи на администрацијата на фондот	500.000
	1—2	Повраќаи	5.266.000			Инвестициони расходи:	
					3—11	Заштитно пошумување и озеленување на градовите	17.500.000
					3—12	Научно истражувачки работи и изработка на шумско-уредувачки елаборати	5.000.000
		ВКУПНО:	23.000.000			ВКУПНО:	23.000.000

ФОНД ЗА ПАТИШТА

А.

1	Средства пренесени од претходната година:		2	Функционални расходи:	
1—1	На сметка на фондот	2.135.000	2—1	Редовното одржување на патната мрежа во НРМ преку:	
1—2	На сметка на ограничувањето	106.800.000	2—11	Техничката секција за патишта — Скопје	71.000.000
2	Приходи во текуштата година:		2—12	Техничката секција за патишта — Битола	90.000.000
2—1	Изворни приходи:		2—13	Техничката секција за патишта — Штип	60.000.000
	2—12 од делот на таксите на моторните возила и делот на данокот на промет на транспортните услуги	133.000.000	2—14	Техничката секција за патишта — Т. Велес	55.000.000
2—2	Дотации, преноси и други приходи:		3	Инвестициони расходи:	
	2—21 Дотација од републичкиот буџет	350.000.000	3—1	Инвестиционо одржување-модернизација на патиштата преку:	
			3—11	Техничката секција за патишта — Скопје	58.000.000
			3—12	Техничката секција за патишта — Битола	50.000.000
			3—2	Набавка на опрема	55.000.000
			3—3	Студии и истраги	20.000.000
			4	Преноси и други расходи:	
			4—4	Обврски од претходната година	8.536.000
			4—5	Нераспоредени средства	18.000.000
				Вкупно расходи:	485.536.000
				Б.	
			2	Остаток на средствата:	
				На сметката на ограничувањето	88.641.000
			3	На сметката на резервата на фондот	17.758.000
				Вкупно остаток на средствата:	106.399.000
		ВКУПНО:	591.935.000	ВКУПНО (А+Б):	591.935.000

42.

На основа точка 77 од Упатството за спроведување избори за органи на управување на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРВИТЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ И ПОГОНИ

I. Се распишуваат првите избори за работнички совети на ПТТ претпријатија и нивните основни единици и погони и изборите за членови на Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија од страна на работниот колектив на Заедницата.

Изборите ќе се одржат на ден 26-III-1961 год.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-614/1

11 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

43.

На основа точка 86 од Упатството за спроведување избори за органи на управување на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРВИТЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ СЕКЦИИ

I. Се распишуваат првите избори за работнички совети на железничките транспортни претпријатија и нивните секции и изборите за членови на Управниот одбор на Заедницата на железничките претпријатија од страна на Работниот колектив на Заедницата.

Изборите ќе се одржат на ден 29-III-1961 год.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-614/4

11 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

44.

На основа член 72 став 2 од Законот за организација на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 50/60) и точка 81 од Упатството за спроведување избори за органи на управување на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Вкупниот број членови за првите избори на управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија изнесува 25.

Извршниот совет именува 8 члена на управниот одбор.

Во управниот одбор избираат и тоа: ПТТ — Скопје 5 члена; ПТТ — Тетово 2 члена; ПТТ — Охрид 2 члена; ПТТ — Битола 2 члена; ПТТ — Титов Велес 2 члена; ПТТ — Штип 2 члена; и Работниот колектив на Заедницата на ПТТ претпријатија 1 член.

Директорот на Заедницата на ПТТ претпријатија е по својот положај член на управниот одбор.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-614/3

11 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

45.

На основа член 47 став 2 од Законот за организација на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 50/60) и точка 89 од Упатството за спроведување избори за органи на управување на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ЗА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Вкупниот број членови за првите избори на управниот одбор на Заедницата на железничките претпријатија изнесува 25.

Извршниот совет именува 8 члена на управниот одбор.

Во управниот одбор избираат и тоа: ЖТП — Скопје 10 члена; ЖТП — Гостивар 2 члена; Железничко градежно претпријатие „Нова пруга“ — Скопје 1 член; Претпријатие за оправка на коли и локомотиви — Скопје 1 член; Претпријатие за оправка на коли и локомотиви — Титов Велес 1 член; и Работниот колектив на Заедницата на железничките претпријатија 1 член.

Директорот на Заедницата на железничките претпријатија е по својот положај член на управниот одбор.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-614/2

11 март 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

✓ 46.

На основа член 18 во врска со член 61 од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи („Службен весник на НРМ“ број 16/60), Советот за култура на НРМ донесува

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОСТОЕЊЕ ОСНОВИ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ТЕАТРИ И ОСТА- НАТИ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКИ УСТАНОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Театрите и останатите сценско-уметнички установи се основаат и укинуваат според одредбите од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи и овој правилник.

Член 2

На театрите и останатите сценско-уметнички установи што не добиваат средства од општествената заедница, нема да се применуваат одредбите од овој правилник во поглед постоење на условите за укинување, доколку поинаку не е одредено со овој правилник.

II. УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ

Член 3

Театар може да се основа ако е обезбеден минимум на материјално-технички услови и на уметнички, технички и друг стручен персонал одреден со овој правилник.

Член 4

Театарот треба да има зграда, односно соодветни простории за изведување на претстави во кои е

обезбеден простор за публиката, сцена и помошни простории.

Сцената треба да биде погодна за изведување на претстави и сразмерна со просторот за публиката.

Во непосредна близина на сцената треба да биде гардеробата на изведувачите, прирачниот магацин за реквизити, декори и костими, како и просториите со потребни санитарни уреди.

Театарот треба да има и магацин за складирање на реквизитите, костимите, декорите и слично со кои располага.

Член 5

Сцената треба да биде опремена со:

- главна завеса;
- две гарнитури на завеси со потребни технички направи;
- осветлителен парк со потребен број на рефлектори и други соодветни помошни хигиенско-технички уреди.

Член 6

Просторот за публиката треба да биде поставен така да овозможи лесен пристап и непречено следење на претставите од страна на публиката и по можност поврзан со фоаје, одделна гардероба за публиката и простории со нужни санитарни уреди, како и да има повеќе излези.

Просторот за публиката треба да биде опремен со нужниот инвентар, столици и слично.

Член 7

Театарот треба да биде опремен со:

- инсталации за вентилација (природна или вештачка);
- инсталации за осветлување;
- инсталации односно средства за затоплување на зградата, односно на просториите за изведување на претставите;
- средства за спречување и гасење на пожар според посебните прописи.

Член 8

За основање на театар треба да се обезбеди и минимален број на уметнички персонал за поставена односно хонорарна работа на кој уметничко изведување на дела му е постојано занимање, и тоа:

1. За драмски состав:
 - а) еден режисер;
 - б) петнаесет драмски артисти.
2. За оперски (оперетски) состав:
 - а) два диригента;
 - б) еден режисер;
 - в) еден корепетитор;
 - г) шеснаесет оперски пеачи — солисти;
 - д) четириесет и осум членови на оперски оркестар;
 - ф) четириесет и осум членови на оперски хор;

- е) еден кореограф;
- ж) четири солисти на балетот;
- з) дваесет члена на балетскиот ансамбал

Член 9

Освен уметничкиот персонал од претходниот член театарот треба да има обезбедено најмалку и:

- а) еден сценограф;
- б) еден костимограф;
- в) еден лектор;
- г) еден инспициент;
- д) еден суфлер.

Член 10

Театарот треба да има обезбедено и технички персонал за постојана односно хонорарна работа, и тоа:

- а) шеф на сцената;
- б) реквизитер-економ;
- в) електротехничар;
- г) еден гардеробер;
- д) потребен број работници на сцената (декоратери, столари и слично).

Член 11

Театарот треба да има потребен број на стручни службеници (управни, извршни и канцелариски) кој се одредува со актот за систематизација.

Член 12

Останатите сценско-уметнички установи: филхармониите, симфониските оркестри, ансамблиите за народни игри и песни, професионалните хорови и други треба да имаат обезбедено соодветни простории и опрема сходно член 4—7, односно што се неопходни за нивниот непречен јавен настап, како и минимален број на уметнички персонал за постојана односно хонорарна работа, и тоа:

1. За филхармонија и симфониски оркестар:
 - а) еден диригент;
 - б) триесет и четири членови на оркестар.
2. За Ансамбал за народни игри и песни:
 - а) еден кореограф;
 - б) еден корепетитор;
 - в) дваесет членови на ансамбал.

За ансамбал за народни игри и песни, освен наведените уметници, треба да биде обезбеден и уметнички персонал за музичко пратење, во состав најмалку од 7 лица.

3. За професионален хор:
 - а) еден диригент;
 - б) четириесет хористи.

За основање на камерен хор, односно камерен оркестар бројот на уметничкиот персонал не може да биде помал од десет лица.

Член 13

При основање на театар (мала сцена), патувачки театар или друга сценско-уметничка установа од ваков вид, материјално-техничките услови, уметничкиот и другиот стручен персонал се одре-

дуваат во актот за основање во склад со одредбите од овој правилник.

Член 14

На театрите и останатите сценско-уметнички установи што се основаат во смисла на одредбите од член 46—50 од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи сходно ќе се применуваат одредбите од овој правилник.

Во одобрувањето за основање на театар или друга сценско-уметничка установа од претходниот став се одредуваат материјално-техничките услови како и бројот и видот на уметничкиот персонал во склад со одредбите од овој правилник.

III. ОСНОВИ ЗА УКИНУВАЊЕ

Член 15

Театар и останата сценско-уметничка установа (во натамошниот текст: установа) може да укине само основачот ако постојат основите за укинување од член 16 од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи.

Се смета дека постојат основи за укинување на установа ако претходно е спроведена постапката утврдена со овој правилник.

Член 16

Ако установата не ги извршува задачите кои ѝ се одредени со актот за основање, органот на управата надлежен за работите на културата на општинскиот народен одбор на чие подрачје е седиштето на установата ќе ја повика установата да преземе мерки во одреден рок да го сообрази своето работење со задачите на установата.

За мерките преземени во смисла на претходниот став органот на управата ќе го извести и основачот.

Ако установата не постапи во одредениот рок, основачот ќе донесе акт за укинување на установата.

Член 17

Установа што не може да обезбеди средства за своето финансирање, односно неоправдано не го изведува предвидениот број на претстави и премиери што му се одредени при доделувањето на дотацијата, основачот може да ја укине по претходно прибавено мислење од советот на установата.

Предлог за укинување на установа поради неоправдано неизведување на претставите и премиерите од претходниот став може да поднесе само органот односно организацијата што ја дал дотацијата.

Член 18

Установа која не постигнува соодветен уметнички ниво може да се укине само по предлог на посебна стручна комисија што ја именува основачот од редот на истакнати уметнички работници. Два члена на комисијата основачот именува од редот на лицата што ќе ги одреди Советот за кул-

тура на НРМ според видот на установата што се укинува.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат и на установите што не добиваат средства од општествената заедница.

Член 19

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 03-2102/1-1960
4 март 1961 година
Скопје

Претседател
на Советот за култура на НРМ,
Димче Беловски, с. р.

47.

На основа член 33 став 3 во врска со член 61 од Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60), Советот за култура на НРМ донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ТЕАТРИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ТЕАТРИ СО ПОМАЛ КОЛЕКТИВ

Член 1

Театри чии колектив брои помалку од 30 члена се сметаат како театри со помал колектив.

Член 2

Одредбите од овој правилник сходно ќе се применуваат и на други сценско-уметнички установи основани според Законот за театрите и останатите сценско-уметнички установи.

Член 3

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за одредување на театри кои се сметаат како театри со мал колектив („Службен весник на НРМ“ бр. 28/56).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 03-2101/1-1960
4 март 1961 година
Скопје

Претседател
на Советот за култура на НРМ,
Димче Беловски, с. р.

48.

На основа член 7 под б) точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата, односно републичките совети („Службен весник на НРМ“ број 25/58 година), Советот за култура на НРМ донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ОД СТОПАНСКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ- ЗАЦИИ НА КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТ- НИТЕ, УМЕТНИЧКИТЕ И НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Одредбите од Законот за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи („Службен весник на НРМ“ број 9/56 година) ќе се применуваат на управувањето во сите самостојни културно-просветни, уметнички и научни установи основани од стопански и општествени организации, доколку со одделни сојузни или републички закони тоа не е поинаку уредено.

Член 2

Установите од претходниот член во срок од три месеци од влегувањето во сила на овој правилник ќе го сообразат своето работење со Законот за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 03-2100/1-1960
4 март 1961 година
Скопје

Претседател
на Советот за култура на НРМ,
Димче Беловски, с. р.

49.

На основа член 81 став 1 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластување на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет својата организација да ја утврдат со правилник („Сл. весник на НРМ“ бр. 3/61) во согласност со Извршниот совет, дадена на 53-та седница на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет, Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕ- КРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШ- НИОТ СОВЕТ

I ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

Член 1

Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет (во понатамошниот текст: Секретаријат):

1. го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на патниот и езерскиот сообраќај и патиштата, како и дејството на

стопанскиот систем, сообраќајните тарифи и мерки во таа област;

2. му предлага на Извршниот совет донесување на прописи и мерки за изградбата, одржувањето и подобрувањето на сообраќајот и патната мрежа;

3. го обезбедува спроведувањето на прописите за инспекцијата на патниот сообраќај;

4. на народните одбори им дава стручна помош од областа на сообраќајот;

5. се грижи за стручното издигнување на кадри од областа на сообраќајот;

6. врши и други управни работи од републичка надлежност во областа на сообраќајот и патиштата доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на друг републички орган на управата.

Член 2

Работите од претходниот член Секретаријатот ги врши преку секретарот, помошникот на секретарот, организационите единици на Секретаријатот и Инспекторатот за патен сообраќај, како орган на управата во состав на Секретаријатот.

Член 3

Секретаријатот ги врши спрема Дирекцијата за патишта на НРМ и Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство — Единство“ во НРМ правата и должностите одредени во член 43 од Законот за државната управа.

Член 4

Работите од делокругот на Секретаријатот ги вршат следните организациони единици:

1. Одделение за сообраќај;
2. Одделение за патишта;
3. Реферат за економски анализи;
4. Реферат за правни работи;
5. Реферат за кадри;
6. Општи отсек.

Член 5

Одделението за сообраќај ги врши работите во врска со:

1. следењето на извршувањето на републичкиот општествен план од областа на сообраќајот и предлагање мерки за обезбедување извршувањето на општествениот план;

2. следењето на дејството на стопанскиот систем и економските мерки во областа на сообраќајот;

3. следењето на потребите на сообраќајот и предлагање мерки за тоа;

4. утврдувањето на возниот ред и издавање одобренија за одделни линии во патниот сообраќај;

5. следењето техничката спремност на стопанските организации од областа на сообраќајот;

6. проучување на проблеми и мерки за безбедност и сигурност на сообраќајот и изготвување предлози за подобрувањето на сигурноста во соработка со соодветните служби во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

7. проучување на прашањето за типизација на патните моторни возила и дава предлози за правилна ориентација на стопанските и другите организации во врска со тоа;

8. учествува во изготвувањето на прописи што Секретаријатот му ги предлага на Извршниот совет односно што ги донесува Секретаријатот и дава мненија на прописи што ги изготвуваат сојузните и другите органи.

Одделението ги има следните внатрешни организациони единици:

1. Отсек за патен и езерски сообраќај;
2. Реферат за железнички сообраќај; и
3. Реферат за ПТТ и воздушен сообраќај

Член 6

Одделението за патишта ги врши работите во врска со:

1. следењето на извршувањето на републичкиот општествен план од областа на јавните патишта;

2. следењето и проучувањето на состојбата на јавните патишта и патната мрежа и предлагање мерки за нивното подобрување и понатамошниот развој;

3. општиот надзор над состојбата на јавните патишта и грижата за нивната заштита и давање на елементи за изградба во случај на девијација на јавен пат;

4. пружање стручна помош на Дирекцијата за патишта и Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство — Единство“ во НРМ и соодветните органи на народните одбори во однос на организацијата и унапредувањето на работите;

5. следењето на работата на унапредувањето, стопанисувањето и експлоатацијата на јавните патишта;

6. вршењето надзор над спроведувањето на прописите и мерките што се однесуваат на изградбата, реконструкцијата и одржувањето на јавните патишта и предлагање мерки за тоа;

7. следење реализацијата и користењето на средствата на фондовите за патишта;

8. следењето на реализацијата на одобрените инвестиции по општествениот план за изградба и реконструкција на јавните патишта, како и изградбата на стални објекти.

Член 7

Рефератот за економски прашања ги врши работите во врска со:

1. изготвувањето анализи од областа на сообраќајот и патиштата за извршување на планот, условите на работа, снабдувањето, вкупниот приход и неговата распределба, рентабилноста и продуктивноста на производството како и движењето на основните и обртните средства;

2. следењето на положбата и проблематиката во врска со дејството на стопанскиот систем, сообраќајните тарифи и други економски мерки во сообраќајот;

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Б И Л А Н С НА РУДНИЦИТЕ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО“, ПРОБИШТИП на 31 декември 1959 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.757.129.943	1.	Фонд на основните средства	1.914.764.962
2.	Парични средства на основ. средства	258.995.840	2.	Други извори на основните средства	163.754.836
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	753.123.111	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	884.318.976
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	9.148.524	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	53.452.659
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	699.649.363	5.	Фонд на обртните средства	336.190.138
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	21.540.005	7.	Резервен фонд и други фондови	16.741.793
7.	Парични средства на нераспределените средства	187.306.521	8.	Извори на нераспределените средства	21.406.220
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	163.774.69.	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	11.812.000
9.	Друга актива	106.342.156	10.	Добавувачи и други обврски	118.739.498
	ВКУПНО:	3.907.010.158	11.	Друга пасива	385.429.076
				ВКУПНО:	3.907.010.158

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1959 ГОДИНА

Како предмет на работата на претпријатието е експлоатација на олово-цинкова руда и преработка на оловен и цинков концентрат.

Претпријатието е предадено на управување на работниот колектив на 3-IX-1950 година.

Од денот на предавањето до 31-XII-1959 година во управувањето со претпријатието учествувале 412 работници.

Работничкиот совет брои 45 члена од кои 38 работници и 7 службеници, а Управниот одбор 9 члена. При работничкиот совет постојат и работат 8 постојани комисији.

Во работата на самоуправните органи и нивните комисији забележена е голема помош од страна на политичките организации а посебно на рудничкиот комитет на СКМ и Рудничкиот одбор на синдикатот.

Посебна улога има и техничкиот колегисум на претпријатието.

Производниот план на рудата е остварен со 101,53%, оловниот концентрат со 100,4%, а планот на преработка на рудата со 101,30%.

Рудничкиот учинок е остварен со 103.50%.

УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД ЗА 1959 ГОДИНА

А. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

	Динари
1. Реализација — — — — —	2.842.270.344
2. Вонредни приходи — — — — —	164.129.487
Вкупно — — — — —	3.006.399.831
3. Вонредни расходи — — — — —	32.799.195
Вкупен приход — — — — —	2.973.600.636

Б. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

1. Вредност на утрошениот матер	506.205.101
2. Издатоци за услуги на др. лица	265.607.076
3. Камата на кредит за осн. средства	876.295
4. Камата на кредит за обр. средства	4.811.466

5. Трошоци за инвес. одржување на основни средства — — — —	50,795.518
6. Трошоци за обновување, одржување и истражување на рудно и минерално благо — — — —	87,769.792
7. Премии за осигурување — — — —	10,798.348
8. Останати издатоци кои ги теретат материјалните трошоци — — — —	9,303.344
9. Лични издатоци кои ги теретат материјалните трошоци — — — —	27,757.809
10. Амортизација — — — — —	197,704.688
11. Камата на фондот за основни средства — — — — —	103,268.420
12. Камата на фондот за обртни средства — — — — —	17,640.924
13. Земјарина — — — — —	75.142
14. Допринос за кадрови — — — —	10,655.938
15. Допринос на членарини на комори, заедницата, сојузот и други доприноси — — — — —	791.512
16. Допринос за соц. осигурување преку одредена стопа — — — —	6,457.825
Трошоци на работењето	1.300,519.286
1. Набавна вредност на реал. трговинска стока, матер. и отпадоци	27,431.396
2. Останато порез на промет — —	863.198
3. Отплата по инвест. заем — —	1,473.081
Вкупно — — — — —	29,767.675
Вкупни трошоци — —	1.330,286.903
Остварен доход — —	1.643,313.733
Вкупно доход — — — —	1.643,313.733

В. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ — УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ

а) Придонес од доходот пресметан по чл. 18 односно по чл. 49 од Законот за придонесите од доходот —	799,400.986
б) Посебно учество во доходот — —	48,770.846
в) Придонес од доходот под а) намален за посебно учество во доходот под б) — — — — —	750,630.140
г) Вкупно придонес од доходот за распределба — — — — —	750,630.140

Г. РАСПОДЕЛБА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ

а) Дел за Федерацијата — — — —	715,399.986
б) Дел за друштвен инвест. фонд на општината, околицата и Републиката — — — — —	35,230.154
Вкупно — — — — —	750,630.140

Д. УТВРДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ПРИХОД

а) Чист приход по основ од залагање на работниот колектив — — — —	839,250.581
б) Движење на пазарот и општи услови на работење — — — —	53,433.012
Вкупен чист приход — — — — —	892,683.593
Средства кои не влегуваат во вкупниот приход — — — — —	164.063
Вкупно чист приход за распределба	892,847.656

Е. РАСПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД

а) Издвоено од чистиот приход (без посебно учество) — — — — —	587,326.443
б) Од посебно учество во доходот — — — — —	36,236.739

Придонес за резервниот фонд на претпријатието

а) Обавезен придонес — — — — —	7,555.412
б) Издвоен по заклучок на органите на управувањето — — — — —	164.063

Придонес за заеднички резервен фонд на стопанските организации

а) Член 2 од Одлуката за посебно учество во доходот („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 48/58) — — — — —	4,877.085
б) Член 4 од Уредбата за заеднички резервни фондови на стопанските организации („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/59) — — — — —	5,231.300
Фонд на основни средства — — — — —	30,000.000
Фонд за обртни средства — — — — —	25,000.000
Фонд за заедничка потрошувачка	176,000.000

Нераспореден остаток од чистиот приход

а) Дел пренесен на посебна сметка на нераспоредени средства — — — — —	20,456.614
Сé вкупно — — — — —	892,847.656

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БИЉАНА“, СКОПЈЕ ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1947 година од страна на Главниот одбор на Воените инвалиди на НРМ, а е регистрирано на 13-X-1954 год. при Окружниот стопански суд во Скопје, со решение ј. н. 626/54 со дејност: производи слатки, сода вода и друго.

За извршување на планот претпријатието располагаше со основни средства од 21,492.604 дин., а покрај тоа користеше кредит кај Народната банка во висина од 5,060.000 дин. и сопствени обртни средства од 3,509.261 дин.

Во текот на економската 1959 година претпријатието планираниот промет во износ од 75,000.000 дин. го оствари со 80,496.884 динари или планот е натфрлен за 5,496.884 динари. (136)

Б И Л А Н С
НА ИНВАЛИДСКОТО ЗАНАЕТЧИСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БИЉАНА“, СКОПЈЕ
Активa **на 31 декември 1959 година** **Пасивa**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	21.492	1.	Фонд на основните средства	25.173
2.	Парични средства на основ. средства	5.760	2.	Други извори на основните средства	2.249
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	10	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	10
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	11.807	5.	Фонд на обртните средства	3.509
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	5.060
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	387	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	379
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1.572
8.	Купувачи и други побарувања	2.846	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.225
ВКУПНО:		42.302	10.	Добавувачи и други обврски	3.125
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		42.302

Б И Л А Н С					
НА ДЕЛОВНИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ ЗА СТОЧАРСТВО — БИТОЛА					
Активa		на 31 декември 1959 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3.658	1.	Фонд на основните средства	2.700
2.	Парични средства на основ. средства	1.430	2.	Други извори на основните средства	2.482
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	85
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	117	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	10.490	5.	Фонд на обртните средства	279
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	4.460
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	373	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	4	7.	Резервен фонд и други фондови	338
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	458
8.	Купувачи и други побарувања	20.974	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3.452	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	15.000
ВКУПНО:		40.498	10.	Добавувачи и други обврски	13.000
			11.	Друга пасива	1.696
			ВКУПНО:		40.498

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, ДЕЛЧЕВО

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	135.213	1.	Фонд на основните средства	18.377
2.	Парични средства на основ. средства	3.870	2.	Други извори на основните средства	120.852
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	140	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	2.568
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	21	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	337.513	5.	Фонд на обртните средства	13.277
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	350
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.756	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	2	7.	Резервен фонд и други фондови	8.398
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	2
8.	Купувачи и други побарувања	12.342	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3.482	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	185.787
ВКУПНО:		496.350	10.	Добавувачи и други обврски	101.671
			11.	Друга пасива	45.068
			ВКУПНО:		496.350

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието за обработка на тутун во Делчево е основано во 1955 година со решение на Народниот одбор на Малешевска околина бр. 3 од 7-I-1955 год., а регистрирано е при Окружниот стопански суд во Штип под Фи бр. 297.

Дејноста на претпријатието е откуп и обработка на тутун во лист за домашен и странски пазар.

Претпријатието го исполни својот производствен план со 100%. Од вкупното производство во текот на годината е произведено за домашен пазар 66% а за извоз 34% или вкупно нето продукт 323.986 кг. тутун.

Претпријатието во текот на 1959 год. не можеше да го пласира сето свое производство од 1959 год., како и дел од залихите од поранешните години. Но од производството во 1959 год. реализира 26% за домашен пазар и 24% за странски пазар. Остатокот се наоѓа како пренесена залиха на готови производи за продажба во наредната 1960 година. Квалитетот на залихите е доста добар и не претставува опасност тие да останат, но бавно се одвива реализацијата и последниве години се ства-

раат поголеми залихи, поради кое износот на реализираните производи во однос на производството, како што е горе прикажано е помало.

Во текот на 1959 год. не сметајќи ги залихите на готовите производи, претпријатието оствари вкупен приход од 160.891.339 дин. По распределбата на вкупниот приход како и на чистиот доход, претпријатието од како ги подмири обврските спрема заедницата и личните доходи на работниците, издвои средства за своите фондови и тоа: за фондот на основните средства 4.011.874 дин. кој ќе биде наменет за отплата на анuitети за новоподигнатиот магазин за тутун, 1.604.750 дин. за фондот на обртните средства, 2.407.124 дин. во фондот за заедничка потрошувачка, и 4.642.322 дин. за резервен фонд на претпријатието.

Претпријатието исто така се грижи и за издигнување на своите кадри, стипендирајќи потребен број на ученици во средните и виши школи, како и за порационално производство на тутунската култура во реонот. Исто така презема мерки и за пласирање на своите производи, како за домашен така и за странски пазар. Производството нормално се одвива.

Б И Л А Н С
НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“, ШТИП

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	6.656.242.881	1.	Фонд на основните средства	2.472.460.590
2.	Парични средства на основ. средства	157.763.580	2.	Други извори на основните средства	4.268.307.904
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	482.780.365	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	350.770.524
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	45.613.960	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	166.358.207
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2.549.780.073	5.	Фонд на обртните средства	1.424.806.518
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	218.927.434	7.	Резервен фонд и други фондови	230.606.417
7.	Парични средства на нераспределените средства	10.397.595	8.	Извори на нераспределените средства	94.180.496
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.425.223.835	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.054.900.000
9.	Друга актива	1.004.234.416	10.	Добавувачи и други обврски	716.553.156
			11.	Друга пасива	425.123.113
ВКУПНО:		12.550.994.147	ВКУПНО:		12.550.994.147

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Памучната индустрија „Македонка“ во Штип е основана со решение на Владата на НРМ бр 1402 од 14-VII-1951 година, а е регистрирана во Окружниот стопански суд во Штип. со решение бр. 146/54.

Стопанската дејност на фабриката се состои во преработка на памук и памучни отпадоци во предиво, јорганска и кројачка вата и тканини од сите видови како основна дејност, додека во својот склоп има и помошни, споредни и неиндустриски дејности.

Бројот на запослениот персонал во фабриката во 1959 год. не беше константен, така во почетокот на годината изнесуваше 2.903 а на крајот на годината 2.665. Во текот на годината ја напуштиле, претежно споразумно со фабриката, 322 работника и 59 службеника, додека бројот на новопримените работници и службеници изнесуваше 143.

Планираниот вкупен приход во 1959 година од 7,328 милијарди динари е исполнет со 95%, т. е. е реализиран вкупен приход од 6,999 милијарди динари. Но овој показател не го илустрира релативниот неуспех на фабриката, бидејќи ваков резултат на потфрлување на планираната реализација произлегува од потфрлувањето на планот на данокот на промет, кој е, поради зголемување на извозните квоти при што не се плаќа данокот, исполнет само со 65,4%. Во прилог на ова, односно дека потфрлувањето на вкупниот приход не значи ни

релативен неуспех на фабриката, е степено на позитивното остварување на нето елементите на истиот. Имено, планираниот доход во 1959 година изнесува 1,388 милијарди динари а остварениот 1,621, така доходот е натфрлен со 17,8%. Исто така и чистиот приход е зголемен со 119,4%, т. е. место планираниот приход од 826,6 милиони, е остварен чист приход од 986,7 милиони. Позитивното движење на нето елементите на вкупниот приход е условено со зголемување на степенот на општага економичност на фабриката што се гледа од релативното остварување на планираните износи на вкупниот приход, трошоците на работењето и доходот. Додека при релативното извршување на планот на вкупниот приход од 95,5% извршувањето на планот на трошоците изнесува 101,5%, фактичката реализација на доходот во однос на планираната изнесува 117,8%, што е одраз на внатрешните позитивни измени во структурата на вкупниот приход. Фактичката динамика на движењето на горните вредносни показатели, најдобро ќе можеме да ја согледаме, споредувајќи ги со истите од претходната година:

	1958 год.	1959 год.	Зголем.
Вкупен приход	4,898	6,999	42%
Трошоци на работење	2,942	4,195	42,6%
Данок на промет	871	1,138	35,8%
Доход	1,084	1,621	49,4%

Од чистиот приход, кој резултира по основ од залагањето на работниот колектив, 986,694.327, се

издвојува за личен доход 822,935.225, за фондови 81,235.614, а остатокот се издвојува за покривање на анuitетите по инвестиционите зајмови.

Работничкиот совет на стопанската организација броеше како и во претходните два совета 65 члена, додека внатрешната структура на истиот беше во однос: 47 мажи и 18 жени. Од вкупниот овој број, на младинци отпаѓаше 24 члена. Управниот одбор заедно со главниот директор на фабриката се состоеше од 11 члена.

Активноста на делувањето на самоуправните органи се одвиваше во знак на јакнење на нивната улога, проширувањето на активната база на

самоуправувањето и натамошна децентрализација на нивната дејност. На одржаните 12 седници на работничкиот совет, доминираа прашањата од основната економска политика на претпријатието и стопанисувањето со средствата со кои таа самостојно располага. Прашањата за зголемување и подобрување на производството, исполнување на производните задачи, подсбрување стандардот на работниците, воведување на комплексното наградување по учинок, формирање центар за изобразба на кадри и друго ја сочинувааше содржината на дејноста на неговата работа во периодот 1959 година. (106)

Б И Л А Н С

НА ФАБРИКАТА ЗА БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ „КАРПОШ“ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Активна			Пасива		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	575.064	1.	Фонд на основните средства . . .	548.292
2.	Парични средства на основ. средства	97.332	2.	Други извори на основните средства	124.103
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	69.663	3.	Фонд за заедничката потрошувачка . . .	58.812
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	6.773	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	17.624
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	160.200	5.	Фонд на обртните средства	124.341
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	13.490
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13.447	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	7	7.	Резервен фонд и други фондови . . .	13.918
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	18.161
8.	Купувачи и други побарувања	146.046	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	16.719	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		1.085.251	10.	Добавувачи и други обврски	126.583
			11.	Друга пасива	39.927
			ВКУПНО:		1.085.251

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ФАБРИКАТА „КАРПОШ“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ ВО 1959 ГОДИНА

Планот на производство и услуги за 1959 година фабриката го исполни со 112%. Вакво исполнување на производниот план услови да се оствари бруто продукт од 691,900.857 динари или зголеми во однос на 1958 год. со 36,63%. Остварениот доход изнесува 195,325.008 динари или зголемување за 25,8%. Согласно законските прописи доходот е рас-

пределен: на заедницата 35,338.835 динари а на стопанската организација 159,986.173 динари, од кој за лични доходи 139,295.823 дин. и за фондови 20,690.350 динари.

Претпријатието во својот состав има покрај производниот план во Горче Петров и градежна оператива со три градилишта кои изведуваат монтажа на далекуводни столбови.

На ова поле искажани се добри резултати. Остварувањето во 1959 год. во споредба со 1958 год. покажува зголемување за 84,7%. (102)

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ШАР“, ГОСТИВАР

Ак т и в а

на 31 декември 1959 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	6.645	1.	Фонд на основните средства	7.309
2.	Парични средства на основ. средства	1.425	2.	Други извори на основните средства	816
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	105	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1.882
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.777	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	92.735	5.	Фонд на обртните средства	2.052
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	72.338
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6.320	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	1	7.	Резервен фонд и други фондови	6.268
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1.156
8.	Купувачи и други побарувања	22.713	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	5.705	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		137.426	10.	Добавувачи и други обврски	45.602
			11.	Друга пасива	3
			ВКУПНО:		137.426

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ШАР“, ГОСТИВАР
ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието е формирано во месец ноември 1951 година со решение на бившиот Околински одбор Гостивар и регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје. Предмет на работа на Трговското претпријатие на мало и големо е промет со сите мешани индустриско-текстилни и колонијални стоки.

Претпријатието има работнички совет од 15 члена и управен одбор од 7 члена. Во текот на 1959 година има одржано 16 редовни заседанија на кои како поважни прашања ги има третирано следните:

— Изградбата на претпријатието со нови продавници

— Продавница за самопослужување

— Набавка на трговски стоки

— Работата на управниот одбор

— Формирање разни комисии

— Донесување на разни правилници

— Разгледување периодични пресметки и завршна сметка

— Поставување на планот за промет по (учинок).

Во својот состав претпријатието има 15 продавници и 2 главни магазина, текстилни и коло-

нијални. Во продавниците запослени се 63 работници и службеници.

Во пословната 1959 година претпријатието направи промет во износ од 388,244.264 динари, а по пребивање на вонредните приходи и расходи останува доход за расподелба во износ од 389,004.926 динари, кој е распределен на:

— материјалните трошоци на работењето	11,660.036
— набавната вредност на стоките	348,002.792
— данокот на промет изнесува	6,373.839
— доход	23,168.259

Доходот е распределен:

— дел од доходот на заедницата	4,305.955
— остаток на чист приход	18,862.264

Чистиот приход е распределен:

— во резервен фонд	954.902
— во фондовите	1,134.477
— за лични доходи	16,772.885

Претпријатието има основни средства 6,645.000 дин., обртни средства 72,338.000 дин., просечната цена на стоките изнесува 11%, додека залихите на стоките се движат 103,000.000 дин.

Претпријатието од своето формирање па сè до денес покажува сè поголем успех. (100)

Б И Л А Н С

НА ЈОРГАНЦИСКОТО УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СВИЛА“, СВЕТИ НИКОЛЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1959 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	3.462	1.	Фонд на основните средства	2.411			
2.	Парични средства на основ. средства	396	2.	Други извори на основните средства	1.451			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	29	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	64	5.	Фонд на обртните средства	1.092			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	7.025			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	1.187	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	2.117	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	1.487			
		14.499	11.	Друга пасива	1.033			
			ВКУПНО:					
					14.499			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Јорганциското услужно и производно претпријатие „Свила“ е основано од страна на Народниот одбор на општината Св. Николе, со решение бр. 325 од 7-IX-1955 година. Регистрацијата на истото е извршена во Окружниот стопански суд во Штип со решение бр. 268/55 год. со услужна и производствена дејност.

Во текот на 1959 година претпријатието ја обавуваше својата редовна работа со 29 работника, 3 службеника и 7 ученика во стопанството. Во управниот одбор на претпријатието беа 6 члена кој во текот на 1959 год. имаат одржано 5 седници со членовите на управниот одбор и 7 со целото членство на претпријатието, бидејќи целиот колектив го сочинува работничкиот совет.

Во текот на 1959 год. поради појавените различни пречки претпријатието не постигна добри резултати за разлика од 1958 год.

Во текот на 1959 година од страна на ревизионите органи е извршена ревизија на послувањето и не се најдени никакви примедби за одбележување.

Од образецот бр. 1 на билансот се гледа дека претпријатието на почетокот на годината имаше основни средства за 2,730.422 дин., а во текот на 1959 год. набавени се основни средства и тоа: ки-

лимарски разбои преостанати од Народниот одбор на општината за 1,236.000 дин., електромотори, струјомери и ватрогасни апарати. Основните средства, главно, ги сочинуваат градежни објекти во висина од 580.288 дин. и останал инвентар 3,459.053 дин. Исправката на вредноста на основните средства изнесува 577.047 дин. а главната вредност на истите е 3,462.297 дин. Освен тоа претпријатието располага и со парични средства во основните средства и тоа: слободна амортизација 186.337 дин. и парични средства од чистиот приход 209.509 дин., значи дека има основни средства вкупно 3,858.143 динари.

Фондот на основните средства изнесува 2,411.140 дин. Претпријатието користи заем од општиот инвестиционен фонд во висина од 1,200.000 дин. кој е отплатен за 91.746 дин. во две отплатни рати, а останува за отплата уште 1,108.254 динари.

Средствата од резервниот фонд 67.451 дин. во текот на 1959 год. се утrophени за покривање на загубата, а исто така е сторено и со паричните средства од фондот за заедничка потрошувачка.

Покажаната загуба во 1959 год. се должи на тоа дека планот од 28,000.000 дин. бруто продукт е остварен само со 19,400.111 дин., од кое остварување отпаѓа на недовршено производство 943.420 дин. и на услуги 3,444.280 дин. Исто така стварните трошоци се поголеми од планираните. Трошоците на реализираните готови производи изнесуваа 22,292.295 дин., а реализацијата изнесуваше 20,698.350

дин. Од тука се гледа дека претпријатието има загуба од разликата во реализацијата 1,593.945 дин. која се намалува за сметка на вонредните приходи и останува чиста загуба од 1,444.484 дин.

Покривањето на загубата ќе се изврши од резервниот фонд 365.318 дин. и од пресметаниот придонес за буџет за 1959 год. 679.815 дин. Останува уште непокриена загуба за 399.151 дин.

На почетокот на годината претпријатието расплагаше со обртни средства 4,125.000 дин. и фонд на обртни средства 1,039.483 дин. Во текот на годината Банката ни одобри заем за обртни средства 2,900.000 дин., така што обртните средства се зголемија на 7,025.000 дин. Но и овие средства не беа доволни да ги задоволат потребите на претпријатието за нормално одвивање на работата.

(92)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН
„СТИВ НАУМОВ“, БИТОЛА

Ак т и в а			на 31 декември 1959 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	34.802	1.	Фонд на основните средства	12.013			
2.	Парични средства на основ. средства	778	2.	Други извори на основните средства	23.569			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	49			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	52	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	44.263	5.	Фонд на обртните средства	5.390			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	14.093			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	299	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	1			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	11.494	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	24.267	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	36.000			
В К У П Н О			10.	Добавувачи и други обврски	573			
		115.955	11.	Друга пасива	24.267			
			В К У П Н О					
					115.955			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието за производство и обработка на тутун „Стив Наумов“ — Битола, е основано на ден 1-IV-1954 година со решение на Народниот одбор на општината Битола, а регистрирано при Окружниот суд под бр. 145 од 12-IV-1954 год. Дејноста на претпријатието е да присведува и преработува тутун до финален продукт за домашен и надворешен пазар.

Работничкиот совет и Управниот одбор на претпријатието на своите седници ги решаваат основните проблеми: зголемување на производството, подобрување на квалитетот, трошењето на

фондовите, донесување на финансиски план и формирање на разни комисии.

Поради слабиот квалитет на тутунот, поради временските прилики, стален дожд за време на бербата и сушењето на тутунот, претпријатието покажа неуспех во работењето за 6,200.916 дин. која сума е покриена од резервниот фонд 300.966 дин., придонес за буџет од личниот доход 771.734, интерес на фондот за обртни средства 256.188 дин., фонд на основните средства за износот од пресметаната земјарина 12.900 и од фондот на обртните средства 4,859.828 дин.

Сите обврски спрема заедницата се исполнети навреме.

(63)

Б И Л А Н С
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	2.207	1.	Фонд на основните средства . . .	12.898
2.	Парични средства на основ. средства	5.259	2.	Други извори на основните средства	192
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	490	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	91.972	5.	Фонд на обртните средства	1.744
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	89.599
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6.689	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	8.960
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1.519
8.	Купувачи и други побарувања	30.735	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	48	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		136.300	10.	Добавувачи и други обврски	17.555
			11.	Друга пасива	1.337
			ВКУПНО:		136.300

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“,
СКОПЈЕ ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието е основано од Владата на НРМ со решение бр. 4704 од 4-IV-1947 година. Основна дејност му е издавање и печатење учебници, книги и учила, продажба на хартија, школски и канцеларски материјал, учебници, книги и учила.

Во претпријатието се запослени работници и службеници вкупно 22. Планот на промет е извршен во износ од 140.965.000 дин., во однос на 1958 год. повеќе 21.763.000 дин. Во текот на второто полугодие од 1959 год. отворена е книжарница во гр Скопје за продажба на сопствените изданија. Режиски трошоци изнесуваат 10.522.015 дин., повеќе

од 1958 год. 2.281.284 дин. Вкупен приход 141.025.270 дин. Остварен доход 28.376.120 дин. Лични доходи на персоналот изнесуваат 9.357.764 дин. а чист приход 15.190.726 дин. Личните доходи на работниците и службениците се исплатени заклучно со 31 декември 1959 год. во 100%.

Организационен состав: дирекција, редакција на издавачката дејност, склад за продажба на антро на сопствените производи (изданија) и една книжарница во Скопје. Рентабилноста на претпријатието искажана е преку извршувањето на издавачкиот план и планот на реализацијата со надминувањето на постигнатите резултати во 1958 год., а при неизменета во просек на работна сила и ангажирани обртни и основни средства. (112)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Претпријатието за далекуводи и трафостаници, Скопје, е основано во 1947 година.

Во 1959 година планот на производството изнесуваше 900.000.000 дин., а извршен е со 936.606.507 дин. или 104% за изградени далекуводи од 110 кв. до 10 кв., трафостаници 35/10 кв до 10/0,4 кв., нисконапонски мрежи и друго.

Од објектите што се градени во 1959 год. поголеми и посецифични се далекуводот 110 кв Вру-

ток — Битола на челично поцинковани столбови, далекувод 35 кв Страцин — Крива Паланка и др.

Работата во текот на годината претпријатието ја изврши со 5.389 работника и службеника.

Во работењето претпријатието среќаваше потешкотии во набавката на материјали, како за далекуводи така и за трафостаници и во системот на кредитирањето.

Во текот на годината претпријатието оствари реализација по еден работник 173.799 дин., вкупен приход 174.063, а личен доход 23.306 дин. (101)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДАЛЕКУВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ, СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1959 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	54.725	1.	Фонд на основните средства	92.247			
2.	Парични средства на основ. средства	35 386	2.	Други извори на основните средства	4.227			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	4.500	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	12.709			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3 378	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	205 700	5.	Фонд на обртните средства	57.739			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	53.239			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	11.039	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	13.361			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	48.134	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	4.266	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		367.188	10.	Добавувачи и други обврски	102.569			
			11.	Друга пасива	31 097			
			ВКУПНО:		367.188			

Б И Л А Н С
НА МАШИНО-ТРАКТОРСКОТО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОЛЕКТИВ“, — ДЕЛЧЕВО

Ак т и в а			на 31 декември 1959 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	34 324	1.	Фонд на основните средства	1 269			
2.	Парични средства на основ. средства	3.410	2.	Други извори на основните средства	36.465			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	4.552	5.	Фонд на обртните средства	1 027			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	1.588			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	147	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	147			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	594			
8.	Купувачи и други побарувања	9.383	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	1.072	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	4.266			
ВКУПНО:		52.888	10.	Добавувачи и други обврски	3.940			
			11.	Друга пасива	3.592			
			ВКУПНО:		52.888			

Б И Л А Н С
„АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА“ — СЕРВИС ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ ДСПМ, БИТОЛА

Ак т и в а			на 31 декември 1959 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	874	1.	Фонд на основните средства	869			
2.	Парични средства на основ. средства	244	2.	Други извори на основните средства	256			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	7			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	12	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	87.948	5.	Фонд на обртните средства	199			
			6.	Други извори на обртните средства	26.026			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.576	7.	Резервен фонд и други фондови	2.111			
7.	Парични средства на нераспределените средства	1	8.	Извори на нераспределените средства	769			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	78.346	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	134.000			
9.	Друга актива	659	10.	Добавувачи и други обврски	4.997			
			11.	Друга пасива	426			
ВКУПНО:		169.660	ВКУПНО:		169.660			

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ КИНО „КУЛТУРА“, ШТИП

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	31 704	1.	Фонд на основните средства	35.563
2.	Парични средства на основ. средства	3.774	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	467
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	74	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.762	5.	Фонд на обртните средства	795
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	69	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	77
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	203	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	866	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		38.457	10.	Добавувачи и други обврски	846
			11.	Друга пасива	709
			ВКУПНО:		38.457

Б И Л А Н С

НА ФАБРИКАТА ЗА САПУН И КОЗМЕТИКА „ЦВЕТАН ДИМОВ“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	114.646	1.	Фонд на основните средства	53.199
2.	Парични средства на основ. средства	21.293	2.	Други извори на основните средства	88.509
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	6.788	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4.716
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	340	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2.248
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	333.924	5.	Фонд на обртните средства	233.629
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	25.446
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	20.450	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	17.911
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	73.937	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	29.773	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	34.000
ВКУПНО:		601.151	10.	Добавувачи и други обврски	134.821
			11.	Друга пасива	6.672
			ВКУПНО:		601.151

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „КОЛОНИЈАЛ“, БИТОЛА

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	6.255	1.	Фонд на основните средства	4.592
2.	Парични средства на основ. средства	3.133	2.	Други извори на основните средства	11
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1.840
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	842	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	46.283	5.	Фонд на обртните средства	707
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 237	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.351
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	186
8.	Купувачи и други побарувања . . .	3.603	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	818	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	27.198
ВКУПНО:		55.905	10.	Добавувачи и други обврски	18.467
			11.	Друга пасива	1.553
			ВКУПНО:		55.905

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Трговското претпријатие на мало „Колонијал“ — Битола е оформено на 1-1-1956 год., со решение на Народниот одбор на општината Битола.

Предмет на работењето му е: трговија на мало со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии, прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, масла и маст, жита и мелнички преработки, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овошје, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија, мешани стоки, млечни производи, како и сувомесни производи.

Претпријатието својата дејност ја обавува преку своите 15 продавници низ градот.

Запослени има 58 лица од кои: 45 работници, 9 службеници и 4 ученици во трговијата.

Претпријатието за 1959 година имаше плани-

рано промет од 300,000.000 дин. а реализира промет во износ од 322,245.996 дин. Повеќе остварен промет 22,245.996 дин. или во процент планот е натфрлен за 107%.

Претпријатието работи со 10% просечни разлики во цени.

Претпријатието по завршната сметка за 1959 година има остварено доход 24,822.202 дин., а по распределбата на доходот чистиот приход изнесува 20,975.833 дин. и истиот е распределен како сле-дува:

— за лични доходи на работниците и службениците 17,697.350 дин.;

— во фондови на претпријатието 3,278.483 дин.

Фондовите во однос на личните доходи се застапени со 18% или 10% повеќе од тоа што го регулира тарифниот правилник на претпријатието.

Од завршната сметка за 1959 година се гледа дека претпријатието во текот на 1959 година добро стопанисувало и дека е рентабилно. (105)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Комуналната банка Ресен, е основана во февруари 1958 година од страна на Народниот одбор на општината Ресен.

Банката во текот на 1958 година користела кредит од Народната банка со кој делумично го покривала пласманот на кредитите, додека во по-

голем износ овој пласман е покриван од слободните средства вложени кај неа. Го кредитираше целокупното стопанство во општината како со долгорочни исто така и со краткорочни кредити, со исклучок на земјоделските задруги кои се преземени од Задружната штедилница и поголемите индустриски објекти кои беа кредитирани од страна на Народната банка. (117)

Б И Л А Н С
НА КОМУНАЛНАТА БАНКА 805-75, РЕСЕН

Ак т и в а		П а с и в а	
Текст	Износ	Текст	Износ
I Основни средства	1.208	I Извеси на осн. средства	1.208
III Финансиски средства	24.431	III Обврски спрема државата	6.485
IV Работи со државата	6.842	IV Обврски по раб. со привр.	192.184
V Работи со привредата	306.919	V Обврски по работите со	
VI Работи со Нар. банка	86.737	Народна банка	89.878
VII Сомнителни побарувања	126	VI Друштвени фондови и	
IX Разна актива	14.225	средства за инвестиции	106.785
		VII Посебни друштвени фонд.	
		и резерви	27.213
		VIII Банчини фондови	1.208
		X Разна пасива	14.870
		XII Добивка	707
Вкупно	440.538	Вкупно	440.538

Б И Л А Н С
НА ШУМСКОТО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОСОГОВО“, КРИВА ПАЛАНКА

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1959 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	62.675	1.	Фонд на основните средства	11.138
2.	Парични средства на основ. средства	3.069	2.	Други извори на основните средства	57.912
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	496
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	293	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	15.527	5.	Фонд на обртните средства	6.260
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	13.009
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	5	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	175	7.	Резервен фонд и други фондови	1.553
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	93
8.	Купувачи и други побарувања	21.312	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3.584	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		106.640	10.	Добавувачи и други обврски	9.401
			11.	Друга пасива	6.778
			ВКУПНО:		106.640

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОСОГОВО“, КРИВА
ПАЛАНКА ВО 1959 ГОДИНА

Во текот на пословната 1959 година колективот изврши производствен задаток од 60,081.000 дин. односно го надмина од 1958 год. за 13%. Оствари

добивка од 5,364.875 дин. кои ги расподели во сопствени фондови на претпријатието.

Во пословната 1959 година се преземени мерки за механизација и воведување ланчен систем на производството во пиланското и галантериското производство.

Квалитетот во 1959 година знатно беше усовершен и квалитетно подобар. (93)

Б И Л А Н С

НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР“ НА ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО, БИТОЛА

Активa			на 31 декември 1959 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—			
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	17			
7.	Парични средства на нераспределените средства	38	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	726	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	5.090	10.	Добавувачи и други обврски	1.094			
			11.	Друга пасива	4.743			
ВКУПНО:		5.854	ВКУПНО:		5.854			

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „МЛАДОСТ“, С. БУТЕЛ, СКОПСКО

Активa			на 31 декември 1959 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	1.293	1.	Фонд на основните средства	223			
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	1.439			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	60			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	13.643	5.	Фонд на обртните средства	—			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	9.782			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	668	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	593	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		16.197	10.	Добавувачи и други обврски	4.443			
			11.	Друга пасива	120			
ВКУПНО:		16.197	ВКУПНО:		16.197			

3. проучувањето на распределбата на доходот, односите во врска со формирањето на личниот доход како и проблематиката на средствата на фондовите на стопанските организации во сообраќајот и патиштата и соработката во нивниот натамошен развој.

Член 8

Рефератот за правни работи:

1. во соработка со другите организациони единици изготвува нацрти на прописи што Секретаријатот му ги предлага на Извршниот совет и прописите што ги донесува Секретаријатот;

2. изготвува правни мислења по доставените нацрти на прописи;

3. води управна постапка и изготвува нацрти решенија во управната постапка;

4. ги следи нормативните акти на околските народни одбори и нивните органи од делокругот на Секретаријатот, како и актите на самостојните установи над кои Секретаријатот врши надзор донесени вон управната постапка и ги изготвува актите што произлегуваат од тоа право;

5. го следи извршувањето на сојузните и републичките прописи од областа на сообраќајот и патиштата и предлага соодветни мерки;

6. врши и други правни работи од делокругот на Секретаријатот.

Член 9

Рефератот за кадрови во поглед за стручните кадри за струки во кои Секретаријатот е матичен орган ги врши работите во врска со нивното стручно образование, води општа евиденција, се грижи за положбата на кадрите и за потребите на кадрите во органите на управата, и во самостојните установи кои вршат јавна служба.

По работите од претходниот став рефератот соопштува со соодветните служби во народните одбори, здруженијата, коморите и други установи, како и со организационите единици на Секретаријатот.

Член 10

Општиот отсек изготвува решенија на службеничките односи на службениците на Секретаријатот, води персонална евиденција за службениците кои ги назначува Секретаријатот, ги врши работите на сметководството, економатот, писарницата и општата администрација на Секретаријатот, како и работите на помошно-техничка служба.

II ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО СОСТАВ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ

Член 11

Во состав на Секретаријатот како посебен орган на управата е Инспекторатот за патен сообраќај.

Член 12

Инспекторатот ги врши работите што му се ставени во надлежност со посебни прописи.

Работите на Инспекторатот ги врши главниот инспектор и инспекторите.

Член 13

Инспекторатот спрема Извршниот совет го претставува секретарот, а спрема другите органи, установи и организации главниот инспектор.

Член 14

Надзор над работата на Инспекторатот врши секретарот.

Во вршењето на надзорот секретарот ги има правата предвидени во член 58 од Законот за државната управа.

Инспекторатот е должен да му ги доставува на Секретаријатот актите донесени вон управната постапка.

Член 15

Инспекторатот поднесува предлози и му дава мислење на Секретаријатот за превземање мерки и донесување прописи во работите од областа на сообраќајот, а за кои е надлежен Извршниот совет или Секретаријатот.

Член 16

На чело на Инспекторатот стои и со неговата работа раководи главниот инспектор.

Во случај на отсутност главниот инспектор го заменува инспекторот кого ќе го одреди секретарот. За својата работа и работата на Инспекторатот главниот инспектор му одговара на секретарот.

Член 17

Главниот инспектор го организира вршењето на работите во Инспекторатот и се грижи за унапредувањето на службата.

Главниот инспектор решава за службеничките и работните односи на службениците на Инспекторатот.

Главниот инспектор е непосреден дисциплински старешина за службениците во Инспекторатот.

Член 18

Главниот инспектор ги потпишува актите на Инспекторатот.

Главниот инспектор не може да го пренесе овластувањето за потпишување на оние акти кои се упатуваат на претседателите на народните одбори, како и на другите акти кога е тоа со посебен пропис предвидено.

III. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Секретар

Член 19

На чело на Секретаријатот стои и со неговата работа раководи секретарот.

Во случај на отсутност или подолга спреченост секретарот го заменува лице кое ќе го одреди Извршниот совет.

Член 20

Секретарот го организира вршењето на работите во Секретаријатот, одредува задачи и дава упатства за работа и се грижи за унапредување на службата и стручната работа.

Секретарот ги распоредува службениците на Секретаријатот на работни места.

Секретарот може по потреба на поедини организациони единици да им довери вршење и на работи што не спаѓаат во делокругот на одредена организациона единица.

Член 21

Секретарот ги потпишува сите акти на Секретаријатот, доколку со овој правилник или со одделно решение не е поинаку одредено.

Секретарот не може да го пренесе на други службеници овластувањето за потпишување на актите кои се упатуваат на Извршниот совет, неговите одбори на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Секретарот е наредботател за извршување на претсметката на приходите и расходите на Секретаријатот.

Член 22

Секретарот е должен да му укажува на Извршниот совет и другите републички органи на несогласноста на поедини прописи кои се однесуваат на работите од делокругот на Секретаријатот со законите и другите прописи, како и на потребата од регулирање на поедини домашни прашања од делокругот на Секретаријатот.

Секретарот дава мненија на нацрт-прописите и другите акти кои му се доставуваат на основа на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет, како и согласност на актите за кои е таа согласност предвидена.

Член 23

Секретарот решава за службеничките односи на сите службеници во Секретаријатот, освен за сние за чии службенички однос решава Извршниот совет.

Секретарот е највисок дисциплински старешина на службениците на Секретаријатот. Определени овластувања по дисциплинска постапка секретарот може да ги пренесе на помошникот секретар.

Член 24

Секретарот образува стручни комисии и ги именува нивните членови.

Секретарот дава одобрение на службениците на Секретаријатот за учествување во работа на стручни комисии кои ги образуваат другите органи, а кога е тоа потребно им дава и упатства за работата во тие комисии.

Член 25

Секретарот се грижи за приправниците во Секретаријатот во текот на приправничката служба да се запознаат со работите и организацијата чие познавање им е потребно за звањето за кое се подготвуваат.

2. Помошник на секретарот**Член 26**

Помошникот му помага на секретарот во вршење на работите од неговиот делокруг.

Помошникот раководи со одредени работи од делокругот на Секретаријатот што ќе ги одреди секретарот. Помошникот во раководењето со овие работи, ја ускладува работата помеѓу одделните служби на Секретаријатот според упатствата на секретарот.

Помошникот му е одговорен за својата работа на секретарот.

Член 27

Секретарот може да го овласти помошникот да по прашањата од неговист делокруг донесува решенија во управната постапка како и да дава објасненија за правилната примена на прописите за прашањата од начелно значење.

3. Раководни и други службеници**Член 28**

Со одделенијата раководат началници, со општиот отсек шеф, а со самостојните реферати самостојни советници односно самостојни референти.

Во случај на отсутност или подолга спреченост, раководителот на организационата единица го заменува службеник на Секретаријатот што ќе го определи секретарот.

Во вршењето на работата раководителите на организационите единици се должни да се придржуваат кон упатствата што им ги издава секретарот и за својата работа нему му одговараат.

Член 29

Покрај должностите и овластувањата што ги имаат со член 75 од Законот за државната управа, началниците на одделенијата се должни да се грижат за стручното усовршување на службениците, а посебно да водат сметка за приправниците да се запознаат со сите работи што спаѓаат во делокругот на одделението.

Началниците се должни повремено да поднесуваат извештаи за работата на одделението, како и да даваат мислење за работата на службениците со цел за нивното оценување.

Член 30

Началникот на одделението е одговорен за стручната и техничката обработка на анализите, елаборатите и предлозите на стопански мерки што се приготвуваат во одделението. Пред да се поднесат на секретарот анализите, елаборатите и пред-

лозите на стопанските мерки се разгледуваат од организационата единица.

Службениците можат да предложат одделни стручни прашања и проблеми од делокругот на организационата единица да се разгледат и се расправат од единицата, поради поднесување предлози на секретарот.

Член 31

Должности и овластувања и положај на шеф на отсек имаат раководителите на рефератот за економски прашања и рефератот за правни работи, како и самостојните референти.

Член 32

Со работи на отсек што е во состав на одделение раководи шеф на секторот под непосредни упатства на началник на одделението.

Шефот има должности и овластувања предвидени со чл. 76 од Законот за државната управа.

Член 33

Референтите и другите службеници ги проучуваат прашањата и предметите од делокругот на својата организациона единица, приготвуваат документација, реферати, извештаи и решенија по тие прашања и предмети, соработуваат во изработката на прописи, водат потребна евиденција и вршат други работи што ќе им се поверат.

IV КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ

Член 34

За разгледување на одделни начелни и други поважни прашања што се однесуваат на организацијата и другите работи од делокругот на Секретаријатот, постои колегиум.

Колегиумот го сочинуваат помошникот на секретарот, раководителите на организационите единици и другите службеници на Секретаријатот што ќе ги определи секретарот.

Колегиумот го свикува и со неговата работа раководи секретарот, кој го определува дневниот ред.

Членовите на колегиумот можат да предложат во дневниот ред на состанокот да се внесат и прашања што не се предвидени во дневниот ред.

Член 35

Во колегиумот особено се расправаат: основните проблеми во врска со извршувањето на републичкиот општествен план во областа на сообраќајот и патиштата; предлозите на поважни стопански мерки во овие области; прописи што се поднесуваат на Извршниот совет; начинот на изработката на повремени прегледи за движењето на стопанскиот систем во областа на сообраќајот и патиштата; прегледи, анализи и елаборати за извршувањето на републичкиот општествен план за сообраќајот и патиштата; поважни нацрти на прописи на кои Секретаријатот е должен да даде за-

белешки; основните прашања за внатрешната организација, како и други прашања што секретарот ќе ги изнесе пред колегиумот.

Член 36

За состанокот на колегиумот се води записник кој содржи: имињата на присатните членови; дневниот ред; поважни заклучоци по поодделни прашања од дневниот ред, како и мислењата на поедини членови на колегиумот, доколку тоа го побарат.

Член 37

Заклучоците на колегиумот кои преставуваат упатства за работа во Секретаријатот по правило се соопштуваат на службениците на Секретаријатот. Кои заклучоци им се соопштуваат на службениците одлучува секретарот.

Член 38

Кога за пооделни работи од делокругот на Секретаријатот е потребно посебно проучување или друга стручна соработка, а тоа не може да се обезбеди во рамките на самиот Секретаријат, за тие работи може да се образуваат посебни стручни комисии.

Стручните комисии можат да бидат стални и повремени.

Членовите на стручните комисии ги именува и разрешува секретарот.

V ОДНОСИ СО ДРУГИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

Член 39

Во вршењето надзор над Дирекцијата за патишта на НРМ и Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство — Единство“ во НРМ, Секретаријатот може да ги запре нивните акции донесени вон управната постапка, ако се во спротивност на законот и други прописи и да му предложи на Извршниот совет да ги укине или поништи.

По жалба против решение на Дирекцијата за патишта на НРМ и Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство — Единство“ во НРМ решава Секретаријатот, до колку со посебен пропис не е предвидена надлежност на Извршниот совет.

Член 40

Секретаријатот од Дирекцијата за патишта и Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство — Единство“ може да бара извештај за нивната работа и мислење по прашањата од нивниот делокруг, како и да им дава стручни упатства.

Своите мненија и предлози дирекциите ги упатуваат до Извршниот совет преку Секретаријатот кој дава свое мислење.

Член 41

Секретаријатот по барање од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски соработува со истиот при изготвување на поважни стопански мерки и анализи за движењето на стопанството во областа

на сообраќајот и патиштата, како и прописи од овие области.

Секретаријатот дава мислење на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски по нацрти, прописи и мерки кои што му се доставени на мислење и забелешки.

Член 42

Секретаријатот може од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски да бара мислење по нацрти републички прописи што се во врска со сојузните прописи, доколку за тоа не е надлежен некој друг сојузен орган.

Член 43

Во рамките на својот делокруг Секретаријатот спрема органите на управата надлежни за работите на сообраќајот и патиштата на народните одбори на околиите ги врши правата и должностите утврдени со сојузни и републички прописи.

VI КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 44

Канцелариското работење во Секретаријатот се врши по одредбите на Уредбата за канцелариското работење на државните органи и установи, како и прописи донесени врз основа на таа уредба.

VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Член 45

Систематизацијата на работните места се утврдува на начинот и во рамките на бројот на работните места одредени во прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Член 46

Во Секретаријатот постојат 2 работни места за назначување на приправници, кои не влегуваат во бројот на работните места предвидени во прилогот.

Член 47

Во прилогот на овој правилник се одредуваат највисоките звања на кои што службениците можат да се назначат односно унапредат.

Член 48

Во Секретаријатот службениците можат да се назначуваат и унапредуваат под условите прописани со Законот за јавните службеници само за звањата и во рамките на бројот на работните места утврдени во прилогот на овој правилник.

На работното место за кое е предвидено определено звање може да се назначи и службеник со непосредно пониско звање.

Член 49

Бројот на работните места одредени со прилогот може да се измени со акт на Секретарот по претходна согласност на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет.

Член 50

Во Секретаријатот може да се основаат нови организациони единици само со измена на овој правилник.

Во случај на потреба постојните организациони единици можат да се спојуваат и со повремено решение на секретарот.

Решението од претходниот став останува во сила до изменувањето на овој правилник, а најмногу три месеци од неговото донесување.

VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

Организацијата на Секретаријатот ќе се сообрани со одредбите на овој правилник во срок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 52

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-218/1

26 декември 1960 година

Скопје

Секретар
за сообраќај на ИС,
Стојан Косев, с. р.

ПРИЛОГ

КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

Во Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет постојат работни места кои се распоредени на следниот начин:

- | | |
|---|---|
| 1. Секретар | 1 |
| 2. Помошник секретар | 1 |
| 3. Технички секретар — дактилограф Iб класа | 1 |

I ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СООБРАЌАЈ

- | | |
|------------------------|---|
| 4. Началник — советник | 1 |
|------------------------|---|

Отсек за патен и езерски сообраќај

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 5. Шеф — виши референт I гр. | 1 |
| 6—7 референти — референти III гр. | 2 |

Реферат за железнички сообраќај

- | | |
|---|---|
| 8. Самостоен референт — виши референт I гр. | 1 |
|---|---|

Реферат за ПТТ и воздушен сообраќај

- | | |
|---|---|
| 9. Самостоен референт — виши референт I гр. | 1 |
|---|---|

II ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТИШТА

- | | |
|--|---|
| 10. Началник — советник | 1 |
| 11. Самостоен референт за перспективен развој и инвестиции — виши референт I гр. | 1 |

12. Самостоен референт за организација и управување — виши референт I гр. 1
 13. Референт — референт III гр. 1

III РЕФЕРАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

14. Самостоен советник — советник 1
 15. Референт — референт III гр. 1

IV РЕФЕРАТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

16. Самостоен советник — советник 1

V РЕФЕРАТ ЗА КАДРОВИ

17. Самостоен советник — советник 1

VI ОПШТИ ОТСЕК

18. Шеф — виши референт II гр. 1
 19. Референт за смет. работи — реф. III група 1
 20. Архивар — дактилограф II класа 1
 21. Дактилограф Iб класа 1
 22. Разносач на пошта — пом. службеник 1
 23. Чистач 1

VII ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

24. Главен инспектор — советник 1
 25. Инспектори — референт III гр. 1

50.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластување на поедини секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57 г.) во согласност со Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет од 14-X-1960 и 16-II-1961 година, Државниот архив на Народна Република Македонија донесува

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНА НА ПРИЛОГОТ КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Прилогот кон Правилникот за организацијата и работата на Државниот архив на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 8/60 г.), се менува

Точката II, редните броеви 4—5 и гласат:

- 4) Научен соработник за истражување — Научен соработник 1

- 5) Архивисти за истражување, надзор, заштита и евиденција — Архивист 1

Точката III се менува и гласи:

- 8) Шеф на групата — Виши архивист 1

- 9) Научен соработник за обработка стари архивски материјали — Научен соработник 1

- 10—13) Архивисти за обработка на архивски материјали — Архивисти 4

- 14—18) Архивски помошници за обработка на архивски материјали — Архивски помошници 5

Точката IV, редните броеви 19—20 се менуваат и гласат:

- 19) Виши научен соработник за издавачка дејност — Виши научен соработник 1

- 20) Архивист — Архивист 1

Редните броеви 18—22 од оваа точка се менуваат и гласат 19—23.

Точката V, редните броеви 23—29 се менуваат и гласат 24—30.

Бр. 01—515/1—60

25 февруари 1961 година Директор,
Скопје Димче Стојанов — Мире, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-17633/2 од 19 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Зиков Никола, роден на ден 14 декември 1937 година во с. Коселари, Штипска околија, од татко Зиков Штерио и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Нако**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (57)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20774/1-60 од 12 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Мајрулов Димитар, роден на 4 февруари 1947 година во с. Мрзенци, Титоввелешка околија, од татко Мајрулов Јани и мајка Мајрулова, родена Кочеца Крстина, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Атанас**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (58)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-727/1 од 1 февруари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Поп-Стефанова Миланка, родена на 24 ноември 1934 година во село Крушје, Охридска околија, од татко Стефаноски Борис и мајка Стефаноска Гена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Менка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (59)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20772/1 од 7 јануари 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Илиевски Драгомир, роден на 6 октомври 1935

година во с. Конопница, Кумановска околица, од татко Младен и мајка Стојна, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (60)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-19589/1 од 22 декември 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Гоцевски Драгутин, роден на 21 ноември 1934 година во с. Очипала, Штипска околица, од татко Гоцевски Јордан и мајка Гоцевска, род. Пановска Елена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драги**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (61)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Димовска Митрева Руменка, од с. Граешница, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Димовски Митре, од село Граешница, сега во Аргентина, со непозната адреса. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 39/61. (55)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 261, страна 899 е запишана под фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка — Пиљарница „Јегуновце“ во село Јегуновце, Тетовско. Предмет на работењето на пиљарницата е: трговска дејност со сите земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало.

• Пиљарницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 4913 од 7-V-1959 година.

Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето раководителот Герковски Цветков Благуњ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 579/59. (1578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 121, страна 609 е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Аутомакедонија“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да приготвува програми за изградба на задружни згради, пресметки за потребниот градежен материјал, работници и финансиски средства;

2. преку сопствена режија, режиски групи и градежни претпријатија да организира економична градба на станбените згради и работни простории за своја сметка или за сметка на членовите задругари;

3. да набавува земјишни парцели за изградба на задружни згради за своите потреби или за потребите на членовите задругари;

4. да се грижи за одржување на своите станбени згради и на своите членови;

5. да врши набавка на градежен материјал потребен за изградба на станови;

6. да осигура потребна работна сила за извршување работите на своите дејности;

7. да осигура потребни финансиски средства за работата на задругата;

8. да собира парични средства и други материјали со цел да се создадат средства за изградба.

Член на задругата може да биде секој службеник или работник на Трговското претпријатие „Аутомакедонија“ — Скопје.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 199 од 30-VI-1959 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Александар Тошевски и Александар Тацевски.

Членови на управниот одбор на задругата се: Александар Тошевски, претседател, Александар Таневски, Љупка Спасова, Живко Атанасовски и Анте Антевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 682/59. (1624)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 432 од Законот за јавните службеници и член 2 и 3 од Уредбата за состав на стручната комисија и начинот на избор во звањата професор и предавач на виша школа

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА КНИГОВОДСТВЕНА ШКОЛА — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници (професори или предавачи на виша школа)

I.

Вишата економска книговодствена школа — Прилеп, бара постојани и хонорарни наставници по следните предмети:

а) Постојани

1. Основи на книговодство и организација со историја на книговодството — еден

2. Специјализирани книговодства — еден
3. Теорија на билансот и анализа на работењето — еден

б) Хонорарни

1. Економска географија на ФНРЈ — еден
2. Статистика — еден
3. Стопанско право — еден
4. Планирање на стопанските организации — еден
5. Основи на економската политика на ФНРЈ — еден

УСЛОВИ: за професори на виша школа: завршен економски факултет или соодветна висока школа, побројни стручни работи, со подолго искуство во наставата или во успешно водење на работите од својата струка и способности за наставничка работа.

За предавач на виша школа: завршен економски факултет или соодветна висока школа, да владее со проблемите на предметот и има здобиено искуство во практиката и способност за наставничка работа.

II.

Кандидатите треба да ги поднесат овие документи:

1. Молба прописно таксирана;
2. Кратка биографија;
3. Препис од дипломата за завршен факултет;
4. Потврда од која да се види на какво работно место се наоѓа кандидатот;
5. Согласно од установата дека му се ододелува хонорарна работа до колку се пријавува за хонорарен наставник;
6. Список на стручни и научни работи.

III.

КОНКУРСОТ ТРАЕ 30 дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на НРМ“.

До колку работните места не се пополнат во предвидениот рок конкурсот се продолжува до пополнувањето.

Стапувањето на должност ќе стане по договор Секој кандидат треба во молбата да означи од кога може да стапи на работа, ако биде избран.

За поблиски информации заинтересираните да се обратат до Секретаријатот на Вишата економска книговодствена школа — Прилеп. (414)

На основа чл. 21 и 25 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општина Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

I. За пополнување на работните места при Народниот одбор на општината Идадија — Скопје:

1. Референт по средни школи,

2. Референт по личен доход.

II. Пополнување на работните места во Бирото за архитектура и урбанизам при Народниот одбор на општината Идадија — Скопје:

1. Директор на Бирото,
2. Референт по урбанизам,
3. Референт по архитектура.

У С Л О В И:

I. Под точка 1, кандидатот да има завршено висока, виша или средна стручна спрема, звање професор, наставник или учител, најмалку 3 години пракса во струката и положен стручен испит за звањето.

Под точка 2, кандидатот да има завршено економски факултет или економско училиште со најмалку 3 години пракса во струката.

II. Под точка 1, кандидатот да има завршено технички факултет со најмалку 5 години служба на раководни места.

Под точка 2, кандидатот да има завршено технички факултет — отсек за урбанизам — со најмалку 3 години пракса во струката.

Под точка 3, кандидатот да има завршено технички факултет — отсек архитектура — со најмалку 3 години служба во струката.

Молбите со потребните документи согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници и документи за работен стаж да бидат доставени до Народниот одбор на општина Идадија — Скопје — Комисија за службенички работи.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (413)

**ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ
НА ФИНАНСИИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден референт за работа во Отсекот за приходи од земјоделие III врста;
2. Еден референт за работи во Отсекот за приходи од самостојни занимања и имоти III врста;
3. Два референта — аналитичара во Одделението за вкупни биланси I врста;
4. Еден референт во Правниот отсек за работа по службенички односи I врста;
5. Еден референт во Одделението за приходи од стопанството за работи во рефератот останати приходи III врста; и
6. Еден референт во рефератот по даночно книговодство III врста.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Под точка 1 и 2 — да имаат завршено средна школа, положен стручен испит и пракса по службата приходи;

Под точка 3 — да имаат завршено економски факултет;

Под точка 4 — да има завршено правни факултет;

Под точките 5 и 6 — да имаат завршено економски техникум или равна школа на него и положен стручен испит.

Молбите со опис на движењето во службата и документи по член 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат во Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ — во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. Доколку во определениот рок не се пријават потребен број кандидати, конкурсот трае до пополнувањето на работните места.

Евентуални патни и селидбени трошоци паѓаат на товар на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ, а може да дојде во обзир и доделување на стан под посебно договорени услови.

Поблиски информации може да се добијат во Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ, ул. „11 октомври“ бр. 37, соба број 117 или на телефон 44-01, локал 210. (387)

Советот на Заводот за унапредување на сточарството на НРМ, Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

— За шест стални или хонорарни соработници (научен советник, виши научен соработник, научен соработник или наставник на факултетот) и тоа за говедарство, овчарство, свињарство, исхрана, живинарство и физиологија.

— За четири асистенти по говедарство, живинарство, овчарство и свињарство.

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето на конкурсот а во колку местата не се пополнат во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Заводот за унапредување на сточарство на НРМ — Скопје.

Покрај пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, потврда од установата каде што е

на служба дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручните трудови (до колку ги има) и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите треба да имаат завршен факултет одн. земјоделско-шумарски факултет.

Платата според Законот за јавните службеници, а положајна спрема прописите за службените од научно-просветна струка. (415)

СОДРЖИНА

39. Одлук за определување средствта на Републичкиот општествен фонд за школство за финансирање основната дејност на училиштата основани од републичките установи 113
40. Одлука за составот на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство — — — — — 113
41. Одлука за финансиските планови на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството, Републичкиот фонд за патишта и Републичкиот фонд за истражувачки работи во 1961 година — — — — — 114
42. Одлука за распишување на првите избори за работнички совети на ПТТ претпријатија и нивните основни единици и погони 116
43. Одлука за распишување на првите избори за работнички совети на железничките транспортни претпријатија и нивните единици 116
44. Одлука за определување бројот на членовите за првите избори на управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија — 116
45. Одлука за определување бројот на членовите за првите избори на управниот одбор за Заедницата на железничките претпријатија — — — — — 116
46. Правилник за условите за основање и постоење основи за укинување на театри и останати сценско-уметнички установи — 117
47. Правилник за одредување театри што се сметаат како театри ос помал колектив — — 119
48. Правилник за одредување установи основани од стопанските и општествените организации на кои ќе се применува Законот за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи — — 119
49. Правилник за организација и работата на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет — — — — — 119
50. Дополнение и измена на Прилогот кон Правилникот за организацијата и работата на Државниот архив на Народна Република Македонија — — — — — 125